



Состојки:

Ананас,

3-4 банани,

150 г басмати ориз,

малку кафејав шеќер,

$\frac{3}{4}$ млеко од ориз

Подготовка:

За овој пудинг се препорачува свеж ананас, но може и да употребите ананас од конзерва.

Сварете сутлиаш со $\frac{3}{4}$ оризово млеко и кафејав шеќер. Додадете малку стругана кора од лимун. Бананите исецкајте ги на парчина, па додадете ги на оризот и помешајте. Добиената смеса ставете ја во посуди и украсете ги со парчина ананас, а прелејте ја со остатокот од сок од ананас. Пудингот послужете го ладен - може да изрендате малку црно чоколадо и посипете одозгора.